



ТАРИФА
за надоместоци на услуги што ги врши ТТК Банка АД Скопје

Скопје, 1 април 2016 година

ДЕНАРСКИ ПЛАТЕН ПРОМЕТ

Денарски платен промет за правни лица

Готовински платен промет

• Уплати во готово од правни лица	До 12 часот без надоместок, по 12 часот 0,06% мин. 20 ден
• Исплати во готово од правни лица	0,35% мин 50 ден

Безготовински платен промет

а) Трансакции преку интерен клиринг	
• налози до 10.000 ден.	19 ден. по налог
• налози над 10.000 ден.	29 ден. по налог
б) Трансакции извршени преку КИБС	
• налози до 12 часот до 10.000 ден.	33 ден. по налог
• налози до 12 часот над 10.000 ден.	39 ден. по налог
• налози по 12 часот до 10.000 ден.	40 ден. по налог
• налози по 12 часот над 10.000 ден.	44 ден. по налог
в) Трансакции извршени преку МИПС	
• налози до 12 часот	240 ден. по налог
• налози по 12 часот	240 ден. по налог

3.1.3. Спроведување налог ПП 53 (за иплата на плата)

• спроведен преку КИБС (по трансакција)	20 ден.
• интерен налог (по трансакција)	3 ден.
• спроведен преку МИПС (по трансакција)	65 ден.

Други услуги во платниот промет

А. Отворање и водење на сметки

• Отворање на трансакциска сметка за правно лице	Без надоместок
• Итно отворање на трансакциска сметка по барање на правно лице, со итна пратка (оваа тарифна ставка е со важност од 1.4.2016 година)	200 денари
• за сметки со месечен долговен промет до 500 ден.	Без надоместок
• за сметки со месечен долговен промет од 501 ден. до 100.000 ден.	100 ден.

• за сметки со месечен долговен промет од 100.001 ден. до 300.000 ден.	200 ден.
• за сметки со месечен долговен промет од 300.001 ден. до 500.000 ден.	250 ден.
• за сметки со месечен долговен промет од 500.001 ден. до 1.000.000 ден.	400 ден.
• за сметки со месечен долговен промет од 1.000.001 ден. до 3.000.000 ден.	600 ден.
• за сметки со месечен долговен промет од 3.000.001 ден.	950 ден.
• Водење трансакциска сметка на неактивен корисник– правно лице	650 денари месечно*

*Доколку на денот на задолжувањето, висината на надоместокот е повисока од состојбата на сметката се задолжува надоместок во висина на состојбата на сметката

Б. Затворање сметка

• Затворање сметка врз основа на судско решение и во согласност со закон	Без надоместок
• Затворање сметка на барање на корисник	1.000 ден.

В. Присилна наплата по извршни решенија и задолжница

• Извршување судски одлуки, извршни решенија и други налози за наплата на побарување по решение на надлежен орган и задолжница	1200 ден.
• Блокада и деблокада на сметка по решение примено во банката	400 ден.
• Извршување решенија за присилна наплата за радиодифузна такса	300 ден.
• Пресметка на камата по каматна пресметка при извршување решение за присилна наплата	50 ден.

Г. Изводи и други документи

• издавање изводи	без надоместок	
• препис на извод или друг документ (по документ)	20 ден.	3,6 ден ДДВ
• достава на изводи по факс*	190-418 ден.	Согласно табелата
• преглед на состојба по денови, месеци-по картица Управа за јавни приходи	150 ден.	
• електронски доставен периодичен извештај од денарски трансакциски и девизни сметки до Управа за јавни приходи (кој системски се наплаќа од сметката на правното лица)	150 ден. макс. 300 ден. по поединечен даночен обврзник	
• потврда за солвентност (по потврда)	200 ден.	36 ден.ДДВ
• издавање писмо за намери за отворање сметка	без надоместок	
• издавање разни други потврди, заверки на податоци и движење на сметка-картица на барање на правното лице (цена од потврда или заверка)	200 ден.	36 ден.ДДВ

*достава на изводи по факс

Факс кориснички пакет (месечен) Достава на факс еднаш дневно			Поединечен факс	
Период	во Скопје	надвор од Скопје	Во Скопје	надвор од Скопје
06:00-09:00	298 ден +53,50 ден. ДДВ	416 ден +75 ден. ДДВ	13 ден +2,50 ден. ДДВ	21 ден + 4 ден. ДДВ
09:00-16:00	214 ден + 38,50 ден. ДДВ	333 ден + 60ден. ДДВ	11 ден + 2 ден. ДДВ	18 ден +3 ден. ДДВ

16:00-18:00	250 ден + 27 ден. ДДВ	369 ден +66,50 ден. ДДВ	12 ден + 2 ден. ДДВ	19 ден +3,50 ден. ДДВ
18:00-06:00	190 ден + 34 ден. ДДВ	309 ден +55 ден ДДВ	10 ден +2 ден. ДДВ	17 ден +3 ден. ДДВ

Д. Доставка на смс-пораки

Број на пораки месечно	
1-30	14 ден + 2,5ден. ДДВ
31-100	12 ден + 2,0 ден. ДДВ
Над 100	10 ден + 1,8 ден. ДДВ

Ѓ. Говорен автомат (по доставена информација)	6 ден + 1,0ден. ДДВ
--	---------------------

Е. Фахови

• користење фах (при остварен месечен промет над 0 ден.)	100 ден месечно	18 ден. ДДВ
• надомест за изгубен клуч фах	200 ден	36 ден. ДДВ

Ж. Доставка на пресметка на камата

• по решение на надлежен орган од главнина	200 ден	
• по барање на корисник од главница	200 ден	36 ден. ДДВ

З. Подготовка и доставување податоци за состојба на сметки по службено барање на извршител по решение на надлежен орган	500 ден.
--	----------

ЕЛЕКТРОНСКО ПЛАЌАЊЕ (ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО)

А. Надоместоци за издавање сертификати за електронско банкарство

• Издавање дигитален сертификат за правни лица	Без надоместок
• Реиздавање дигитален сертификат за правни лица	Без надоместок
• Издавање дигитален сертификат за физички лица	Без надоместок
• Реиздавање дигитален сертификат за физички лица	Без надоместок

Б. Електронски плаќања

а) Трансакции преку интерен клиринг	
• налози до 10.000 ден. (по налог)	7 ден.
• налози над 10.000 ден. (по налог)	11 ден.
б) Трансакции извршени преку КИБС	
• налози до 10.000 ден. (по налог)	12 ден.
• налози над 10.000 ден. (по налог)	17ден.
в) Трансакции извршени преку МИПС	
• налози преку МИПС (по налог)	95 ден.
Г) Спроведување налог ПП53 (за исплата на плата)	
• спроведен преку КИБС (по трансакција)	8 ден.
• интерен налог (по трансакција)	0 ден.
• спроведен преку МИПС (по трансакција)	60 ден.